



Примено	04.06.2013		
Бр. единица	Број	Прилог	Вредност
	07	2338/1	

www.censum.com.mk

Член на ИОРРМ
 Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004
 Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

Друштво за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ

Бр. 03-а.
04.06 2013 год.
 СКОПЈЕ

До
СОБРАНИЕ НА Р.М.

Почитувани,

Во прилог ви испраќааме:

- еден примерок од ревизорскиот извештај за финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија – сметка на основен буџет 631-19 за 2012 година;
- еден примерок од ревизорскиот извештај за финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија – сметка на основен буџет 637-10 за 2012 година;
- еден примерок од ревизорскиот извештај за финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија – Проект МАК-12/0015 „Имплементација на систем за управување со ревизија“ за 2012 година;
- ЦД фајл со прикачени ревизорски извештаи во .pdf верзија.

Ви благодариме однапред.

Примил,

Со почит,


 ЦЕНСУМ



Канцеларија 1 Скопје: Ул. Даме Груев бр.8, 5 ^т кат Дом на воените инвалиди +389 (0)2 3233 301 Тел. +389 (0)2 3233 302 +389 (0)2 3216 186 Факс +389 (0)70 250 434 Моб. stojan.jordanov@censum.com.mk censum@censum.com.mk	Канцеларија 2 Скопје: Бул. АСНОМ бр.64-3/1 +389 (0)2 2434 354 Тел. +389 (0)72 204 115 +389 (0)78 214 415 Моб. nebojsa.mladenovic@censum.com.mk	ЕМБС: ДДВ број: Денарска сметка: Девизна сметка: IBAN: SWIFT: Банка:	5921333 МК4030004526679 210-0592133301-68 00-701-0003966.2 МК 07 210-3000003149-21 TUTNMK22 НЛБ Тутунска банка АД Скопје
---	---	--	---



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Република Македонија
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за Сметка на основен буџет 631-19
за годината завршена на 31 декември 2012

со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	6
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8



Член на ИОРРМ
Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004
Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија за средствата на приходи наплатени од органи, односно за остварени приходи и расходи преку сметката 020021504063119 – Сметка на приходи наплатени од органи, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2012, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Меѓународните ревизорски стандарди на ИНТОСАИ. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја

Канцеларија 1 Скопје:
Ул. Даме Груев бр.8, 5^{ти} кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Тел.
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Факс
+389 (0)70 250 434 Моб.
stojan.jordanov@censum.com.mk
censum.com.mk

Канцеларија 2 Скопје:
Бул. АСНОМ бр.64-3/1
+389 (0)2 2434 354 Тел.
+389 (0)72 204 115
+389 (0)78 214 415 Моб.
nebojsa.mladenovic@censum.com.mk

ЕМБС: 5921333
ДДВ број: МК4030004526679
Денарска сметка: 210-0592133301-68
Девизна сметка: 00-701-0003966.2
IBAN: МК 07 210-3000003149-21
SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ Тутунска банка АД
Скопје



Член на ИОРПМ

Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004

Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Државниот завод за ревизија – сметката на сопствени приходи наплатени од органи заклучно со 31 декември 2012 година, како и неговите финансиски приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

Канцеларија 1 Скопје:
Ул. Даме Груев бр.8, 5^т кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Тел.
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Факс
+389 (0)70 250 434 Моб.
stojan.jordanov@censum.com.mk
[censum.com.mk](http://www.censum.com.mk)

Канцеларија 2 Скопје:
Бул. АСНОМ бр.64-3/1
+389 (0)2 2434 354 Тел.
+389 (0)72 204 115
+389 (0)78 214 415 Моб.
nebojsa.mladenovic@censum.com.mk

ЕМБС: 5921333
ДДВ број: МК4030004526679
Денарска сметка: 210-0592133301-68
Девизна сметка: 00-701-0003966.2
IBAN: МК 07 210-3000003149-21
SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ Тутунска банка АД
Скопје



Член на ИОРРМ

Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004

Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Законот за јавни набавки и друга законска регулатива за буџетски корисници во Република Македонија, Државниот завод за ревизија има обврска за законско и наменско користење на средствата кои претставуваат државни расходи.

Мислење

Според нашето мислење, кај Државниот завод за ревизија остварено е законско и наменско користење на средствата кои претставуваат државни расходи.

Скопје, 20 мај 2013 година

Овластен ревизор
Миле Ниневски

Друштво за ревизија
ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје

Овластен ревизор
Стојан Јорданов



Канцеларија 1 Скопје:
Ул. Даме Груев бр.8, 5^т кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Тел.
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Факс
+389 (0)70 250 434 Моб.
stojan.jordanov@censum.com.mk
censum@censum.com.mk

Канцеларија 2 Скопје:
Бул. АСНОМ бр.64-3/1
+389 (0)2 2434 354 Тел.
+389 (0)72 204 115
+389 (0)78 214 415 Моб.
nebojsa.mladenovic@censum.com.mk

ЕМБС: 5921333
ДДВ број: МК4030004526679
Денарска сметка: 210-0592133301-68
Девизна сметка: 00-701-0003966.2
IBAN: МК 07 210-3000003149-21
SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ Тутунска банка АД
Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во денари				
Опис на позицијата	Образложен не	Буџет 2012	Реализирано 2012	Реализирано 2011
Приходи				
Неданочни приходи	3.1.		666,913	4,302,032
Трансфери и донации	3.2.	5,200,000	5,052,361	25,238,885
Вкупно приходи		5,200,000	5,719,273	29,540,917
Расходи				
Тековни расходи				
Плати, наемнини и надоместоци	3.3			11,611,505
Стоки и услуги	3.3.1	4,700,000	465,963	12,732,789
Вкупно тековни расходи		4,700,000	465,963	24,344,294
Капитални расходи				
Капитални расходи	3.4.	500,000	473,486	144,263
Вкупно капитални расходи		500,000	473,486	144,263
Вкупно расходи		5,200,000	939,449	24,488,557
Нето вишок на приходи - добивка по оданочување			4,779,824	5,052,360

Главен државен ревизор
м-р Тања Таневска

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образложение	во денари	
		2012	2011
Актива			
Тековни средства	4.1.		
Жиро сметка	4.1.1.	4,779,827	5,052,358
Побарувања од купувачите	4.1.2.	6,391,822	7,484,350
Побарувања од вработените	4.1.3.	50,137	97,328
Активни временски разграничувања	4.1.4.		
Вкупно тековни средства		11,221,786	12,634,036
Постојани средства	4.2.		
Нематеријални средства	4.2.1.		1,207,806
Материјални средства	4.2.2.		6,858,181
Вкупно постојани средства		0	8,065,987
Вкупна актива		11,221,786	20,700,023
Вонбилансна актива		2,686,027	2,686,027
Пасива			
Тековни обврски	4.3.		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.		
Пасивни временски разграничувања	4.3.2.	11,221,786	12,634,036
Вкупно тековни обврски		11,221,786	12,634,036
Извори на средства			
Извори на капитални средства	4.4.		8,065,987
Вкупно извори на деловни средства		0	8,065,987
Вкупна пасива		11,221,786	20,700,023
Вонбилансна пасива	4.5.	2,686,027	2,686,027

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

Сметката на основниот буџет преку која се остваруваат приходите остварени од органи на Државниот завод за ревизија - раздел 02002 е со број 020021504063119 и е депонент на НБРМ. Приходите кои се остваруваат преку оваа сметка се согласно Тарифата на Државниот завод за ревизија објавена во Службен весник на РМ број 30 од 19 април 2000 година.

Со Тарифата е утврдена постапката за пресметка и фактурирање на надоместокот за вршење на државна ревизија кај субјектите кои се пропишани согласно Законот за државна ревизија.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики се утврдени со „Основни сметководствени политики што се применуваат во изготвувањето на финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија број 1701-844/2 од 31.12. 2008 година и 01-852/1 од 21.11.2011 година.

3. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

3.1. Неданочни приходи

Позицијата неданочни приходи е проценета во висина на наплатените приходи во 2012 година во вкупен износ од 666.912,50 денари (2011 година – 4.302.032,50 денари).

Приходите во најголем дел се остваруваат од наплатата на надоместокот за извршените ревизии пресметан и фактуриран согласно Тарифата на Државниот завод за ревизија. Во 2012 година приходите се остварени од:

	<i>во денари</i>
Приходи од наплата на надоместок	648.798,00.
Приходи од камати	18.114,50
Вкупно:	666.912,50

3.2. Трансфери и донации

Позицијата трансфери и донации е проценета во износ на остварените вишок на приход над расходи во износ од 5.052.360,5,00 денари во 2012 година (2011 година – 25.238.885,00 денари), согласно салдото на паричните средства на почетокот на годината.

3.3. Тековни расходи

3.3.1. Стоки и услуги

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од приходи остварени од органи, согласно одредбите од Законот за буџетите и тоа по следните основи:

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат патни расходи во земјата и странство,
- комунални услуги, греење, комуникација и транспорт кои опфаќаат: водовод и канализација, централно греење, други трошоци за комуникација, горива и масла и регистрација на моторни возила,
- ситен инвентар, алат и други материјали за поправка, кои опфаќаат канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија, материјали за АОП, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, алат и други материјали за поправка,
- поправки и тековно одржување, кои опфаќаат расходите за поправки и одржување на службените возила, одржување на деловните простории, поправки и одржување на хардвер и софтвер и одржување на друга опрема,
- договорни услуги, кои опфаќаат расходи за банкарска провизија, осигурување на вработени (патничко осигурување), други образовни услуги, преведувачи, услуги за копирање, печатење и издавање и други договорни услуги,
- други тековни расходи кои ги опфаќаат членарините на меѓународните организации, расходи за репрезентација и други оперативни расходи.

во денари

Опис	Буџет 2012	Реализирано 2012	Разлика Буџет/реализација 2012	Реализирано 2011
1	2	3	4	5
Патни и дневни расходи	1,700,000	460,038	1,239,962	2,643,062
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,100,000		1,100,000	2,057,010
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	100,000		100,000	762,964
Поправки и тековно одржување	300,000		300,000	485,833
Договорни услуги	1,400,000	5,925	1,394,075	5,952,178
Други тековни расходи	100,000		100,000	831,741
Вкупно:	4,700,000	465,963	4,234,037	12,732,788

3.4. Капитални расходи

Позицијата капитални расходи во 2012 година е проценета во вкупен износ од 473.486,00 денари (2011 година - 144.263,00 денари) , во висина на исплатените износи за средствата кои се обезбедени на сметката на основниот буџет на приходи наплатени

од органи, согласно одредбите од Законот за буџетите, по основ на набавка на софтвери.

во денари

Конто	Буџет 2012	Реализирано 2012	Разлика Буџет/реализација 2012	Реализирано 2011
1	2	3	4	3
480	500,000	473,486	26,514	
481				
483			-	
485			-	144,263
Вкупно		473,486	26,514	144,263

4. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

4.1. Тековни средства

4.1.1. Парични средства

Позицијата парични средства е процената според номиналната вредност на паричните средства на сметката во износ од 4.779.827,00 денари (2011 година – 5.052.358,00 денари).

4.1.2. Побарувања од купувачите во земјата

Оваа позиција е проценета во износ од 6.391.822,00 денари (2011 година – 7.484.350,00 денари) и се состои од искажаната вредност на ненаплатените побарувања по основ на извршени ревизии.

Класификацијата на ненаплатените побарувања е претставена на следната табела:

во денари

Побарувања за кои се води судска постапка	6.391.822,00
Ненаплатени побарувања	
Вкупно:	6.391.822,00

4.1.3. Побарувања од вработените

Оваа позиција е проценета во износ од 50.137,00 денари (2011 година – 97.328,00 денари) и се однесува на исплатени аванси за службен пат и уплата на Виза картица на вработените во земјата и странство.

4.1.4. Активни временски разграничувања

На Активните временски разграничувања со состојба на 31.12.2012 година нема вредност (2011 година – нема вредност).

4.2. Постојани средства

4.2.1. Нематеријални средства

Оваа позиција нема вредност (2011 година – 1.207.805,00 денари) .

4.2.2. Материјални средства

Материјалните средства немаат вредност. Со Одлука, основните средства се пренесени на сметката 020021504063710 – Редовна сметка средства од буџетот на РМ.

Состојбата на материјалните средства во 2011 година на Државниот завод за ревизија изнесуваат 23.549.985,00 набавната вредност и 16.691.804,00 исправката на вредноста и 6.858.181,00 сегашната вредност.

Пасива

4.3. Тековни обврски

4.3.1. Краткорочни обврски спрема добавувачи

Краткорочни обврски кон добавувачите со состојба на 31.12.2012 година нема вредност (2011 година – нема вредност).

4.3.2. Пасивни временски разграничувања

Позицијата пасивни временски разграничувања е проценета во износ од 11.221.786,00 денари (2011 – 12.634.036,00 денари денари) и се состои од балансирано состојби од активата и тоа:

- ненаплатени побарувања во износ од 6.391.822,00 денари,
- вишокот на приходи над расходи за 2012 година во износ од 4.779.827,00 денари и
- искажаните побарувања од вработените во износ од 50.137,00 денари.

4.4. Извори на капитални средства

Промените на позицијата Извори на капитални средства на ден 31.12.2012 година нема вредност.

4.5. Вонбилансна евиденција

На позициите на вонбилансната актива и пасива во вкупен износ од 2.686.027,00 денари искажана е вредноста на 150 лиценци на Microsoft office добиени на користење од Владата на РМ.



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Република Македонија
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за Проект МАК-12/0015
**„ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
РЕВИЗИЈА“**

за годината завршена на 31 декември 2012

со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	5
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	7



Член на ИОРРМ
Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004
Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Проектот МАК-12/0015 „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕВИЗИЈА“ на Државниот завод за ревизија, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2012, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Меѓународните ревизорски стандарди на ИНТОСАИ. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Канцеларија 1 Скопје: Ул. Даме Груев бр.8, 5 ^{ти} кат Дом на воените инвалиди +389 (0)2 3233 301 Тел. +389 (0)2 3233 302 +389 (0)2 3216 186 Факс +389 (0)70 250 434 Моб. stojan.jordanov@censum.com.mk censum@censum.com.mk	Канцеларија 2 Скопје: Бул. АСНОМ бр.64-3/1 +389 (0)2 2434 354 Тел. +389 (0)72 204 115 +389 (0)78 214 415 Моб. nebojsa.mladenovic@censum.com.mk	ЕМБС: ДДВ број: Денарска сметка: Девизна сметка: IBAN: SWIFT: Банка:	5921333 МК4030004526679 210-0592133301-68 00-701-0003966.2 МК 07 210-3000003149-21 TUTNMK22 НЛБ Тутунска банка АД Скопје
---	---	--	--



Член на ИОРПМ

Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004

Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Проектот МАК-12/0015 „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕВИЗИЈА“ на Државниот завод за ревизија заклучно со 31 декември 2012 година, како и неговите финансиски приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

Скопје, 20 мај 2013 година

Овластен ревизор
Миле Ниневски



Друштво за ревизија
ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје

Овластен ревизор
Стојан Јорданов

Канцеларија 1 Скопје: Ул. Даме Груев бр.8, 5 ^{ти} кат Дом на воените инвалиди +389 (0)2 3233 301 Тел. +389 (0)2 3233 302 +389 (0)2 3216 186 Факс +389 (0)70 250 434 Моб. stojan.jordanov@censum.com.mk censum@censum.com.mk	Канцеларија 2 Скопје: Бул. АСНОМ бр.64-3/1 +389 (0)2 2434 354 Тел. +389 (0)72 204 115 +389 (0)78 214 415 Моб. nebojsa.mladenovic@censum.com.mk	ЕМБС: 5921333 ДДВ број: МК4030004526679 Денарска сметка: 210-0592133301-68 Девизна сметка: 00-701-0003966.2 IBAN: МК 07 210-3000003149-21 SWIFT: TUTNMK22 Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје
---	---	---

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Опис на позицијата	Образложение	Буџет 2012	Реализирано 2012
Приходи			
Трансфери и донации	2.1.	9,219,760	9,219,760
Вкупно приходи		9,219,760	9,219,760
Расходи			
Вкупно тековни расходи	2.2.;2.3.	0	0

Нереализирани средства од буџетот **9,219,760**

Даноци, придонеси и други давачки
од вишокот на приходи - добивка пред
оданочување

**Нето вишок на приходи - добивка по
оданочување** **9,219,760** **9,219,760**

Главен државен ревизор
м-р Тања Таневска

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образло- жение	2012	2011
Актива			
Тековни средства	3.1.		
Жиро сметка	3.1.1.	9,219,760	
Побарувања од вработените	3.1.2.		
Активни временски разграничувања	3.1.3.		
Залихи	3.1.4.		
Вкупно тековни средства		9,219,760	
Постојани средства	3.2.		
Нематеријални средства	3.2.1.		
Материјални средства	3.2.2.		
Вкупно постојани средства		0	0
Вкупна актива		9,219,760	0
Вонбилансна актива			
Пасива			
Тековни обврски	3.3.		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	3.3.1.		
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	3.3.2.		
Пасивни временски разграничувања	3.3.3.	9,219,760	
Вкупно тековни обврски		9,219,760	0
Извори на средства			
Извори на капитални средства	3.4.		
Вкупно извори на деловни средства		0	0
Вкупна пасива		9,219,760	0
Вонбилансна пасива			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

1.1. Средства за работа

На 11.12.2012 година од Министерството за надворешни работи на Норвешка се префрлени 1.100.000,00 НОК, а соодветниот денарски износ е префрлен на следната сметка на Државниот завод за ревизија:

Сметки	програма	Извори на средствата
020021504078530	20 државна ревизија	Проект Имплементација на систем за управување со ревизија

2. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

2.1. Трансфери и донации

Оваа позиција е проценета во висина на реализираните средства обезбедени од Проектот од Министерството за надворешни работи на Норвешка, МАК-12/0015 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕВИЗИЈА во период од 2012 до 2015 година за Програма 20 - Државна ревизија, согласно одредбите од Законот за буџетите на раздел 02002 - Државен завод за ревизија.

2.2. Тековни расходи

На позицијата Тековни расходи не се искажани вредности.

2.3. Капитални расходи

На позицијата Капитални расходи не се искажани вредности.

3. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

3.1. Тековни средства

3.1.1. Парични средства - 9.219.760,00

3.1.2. Побарувања од вработените

На оваа сметка нема вредност.

3.1.3. Активни временски разграничувања

На оваа позиција нема вредност.

3.1.4. Залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар

Состојбата на позицијата на материјали, резервни делови и ситен инвентар на ден 31.12.2012 година нема вредност:

3.2. Постојани средства

3.2.1. Нематеријални средства

На оваа позиција нема вредност.

3.2.2. Материјални средства

На оваа позиција нема вредност.

Пасива

3.3. Тековни обврски

3.3.1. Краткорочни обврски спрема добавувачи

На оваа позиција нема вредност.

3.3.2. Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените

На оваа позиција нема вредност.

3.3.3. Пасивни временски разграничувања

На оваа позиција вредноста е 9.219.760,00.

3.4. Извори на капитални средства

На оваа позиција нема вредност.



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Република Македонија
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за Средства од Буџетот на РМ – сметка 637-10
за годината завршена на 31 декември 2012

со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	6
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8



Член на ИОРРМ
Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004
Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија за средствата од Буџетот на РМ, односно за остварени приходи и расходи преку сметката 020021504063710 – Редовна сметка средства од буџетот на РМ, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2012, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Меѓународните ревизорски стандарди на ИНТОСАИ. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја

Канцеларија 1 Скопје: Ул. Даме Груев бр.8, 5 ^{ти} кат Дом на воените инвалиди +389 (0)2 3233 301 Тел. +389 (0)2 3233 302 +389 (0)2 3216 186 Факс +389 (0)70 250 434 Моб. stojan.jordanov@censum.com.mk censum@censum.com.mk	Канцеларија 2 Скопје: Бул. АСНОМ бр.64-3/1 +389 (0)2 2434 354 Тел. +389 (0)72 204 115 +389 (0)78 214 415 Моб. nebojsa.mladenovic@censum.com.mk	ЕМБС: 5921333 ДДВ број: МК4030004526679 Денарска сметка: 210-0592133301-68 Девизна сметка: 00-701-0003966.2 IBAN: МК 07 210-3000003149-21 SWIFT: TUTNMK22 Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје
---	---	---



Член на ИОРРМ

Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004

Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Државниот завод за ревизија – Редовна сметка средства од буџетот на РМ заклучно со 31 декември 2012 година, како и неговите финансиски приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

Канцеларија 1 Скопје: Ул. Даме Груев бр.8, 5 ^{ти} кат Дом на воените инвалиди +389 (0)2 3233 301 Тел. +389 (0)2 3233 302 +389 (0)2 3216 186 Факс +389 (0)70 250 434 Моб. stojan.jordanov@censum.com.mk censum@censum.com.mk	Канцеларија 2 Скопје: Бул. АСНОМ бр.64-3/1 +389 (0)2 2434 354 Тел. +389 (0)72 204 115 +389 (0)78 214 415 Моб. nebojsa.mladenovic@censum.com.mk	ЕМБС: 5921333 ДДВ број: МК4030004526679 Денарска сметка: 210-0592133301-68 Девизна сметка: 00-701-0003966.2 IBAN: МК 07 210-3000003149-21 SWIFT: TUTNMK22 Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје
---	---	---



Член на ИОРРМ

Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004

Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Законот за јавни набавки и друга законска регулатива за буџетски корисници во Република Македонија, Државниот завод за ревизија има обврска за законско и наменско користење на средствата кои претставуваат државни расходи.

Мислење

Според нашето мислење, кај Државниот завод за ревизија остварено е законско и наменско користење на средствата кои претставуваат државни расходи.

Скопје, 20 мај 2013 година

Овластен ревизор
Миле Ниневски

Друштво за ревизија
ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје

Овластен ревизор
Стојан Јорданов



Канцеларија 1 Скопје:
Ул. Даме Груев бр.8, 5^{ти} кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Тел.
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Факс
+389 (0)70 250 434 Моб.
stojan.jordanov@censum.com.mk
censum@censum.com.mk

Канцеларија 2 Скопје:
Бул. АСНОМ бр.64-3/1
+389 (0)2 2434 354 Тел.
+389 (0)72 204 115
+389 (0)78 214 415 Моб.
nebojsa.mladenovic@censum.com.mk

ЕМБС: 5921333
ДДВ број: МК4030004526679
Денарска сметка: 210-0592133301-68
Девизна сметка: 00-701-0003966.2
IBAN: МК 07 210-3000003149-21
SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во денари

Опис на позицијата	Образложен ие	Буџет 2012	Реализирано 2012	Реализирано 2011
Приходи				
Трансфери и донации	3.1.	86,642,000	83,864,638	61,668,024
Вкупно приходи		86,642,000	83,864,638	61,668,024
Расходи				
Тековни расходи				
Плати, наемнини и надоместоци	3.2.1.	66,772,000	65,738,414	55,872,361
Стоки и услуги	3.2.2.	19,360,000	17,712,337	5,685,663
Разни трансфери			17,944	110,000
Вкупно тековни расходи		86,132,000	83,468,695	61,668,024
Капитални расходи				
Капитални расходи	3.3.	510,000	395,943	
Вкупно капитални расходи		510,000	395,943	0
Вкупно расходи		86,642,000	83,864,638	61,668,024

**Нето вишок на приходи - добивка по
оданочување**

Главен државен ревизор
м-р Тања Таневска

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образложение	во денари	
		2012	2011
Актива			
Тековни средства	4.1.		
Побарувања од вработените	4.1.1.	157,146	78,361
Активни временски разграничувања	4.1.2.	6,991,142	7,322,472
Залихи	4.1.3.	1,552,491	1,636,791
Вкупно тековни средства		8,700,779	9,037,624
Постојани средства	4.2.		
Материјални средства	4.2.1.	6,242,834	338,482
Вкупно постојани средства		6,242,834	338,482
Вкупна актива		14,943,613	9,376,106
Вонбилансна актива		77,829,200	77,829,200
Пасива			
Тековни обврски	4.3.		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	1,352,194	1,707,521
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	4.3.2.	5,638,948	5,614,950
Пасивни временски разграничувања	4.3.3.	157,146	78,361
Вкупно тековни обврски		7,148,288	7,400,832
Извори на средства			
Извори на капитални средства	4.4.	7,795,325	1,975,273
Вкупно извори на деловни средства		7,795,325	1,975,273
Вкупна пасива		14,943,613	9,376,105
Вонбилансна пасива	4.5.	77,829,200	77,829,200

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

1.1. Основање и статус

Државниот завод за ревизија е врховна ревизорска институција во Република Македонија, основана со Закон донесен во 1997 година, со цел да се обезбеди правилно и ефикасно трошење на јавните средства.

Организацијата, надлежностите и работењето се утврдени со Законот за државна ревизија (“Службен весник на РМ” бр.Службен Весник број 66/10 и 145/10).

1.2. Дејност

Државниот завод за ревизија спроведува државна ревизија на Буџетот на Република Македонија, на буџетите на единиците на локалната самоуправа, на буџетите на Фондовите, корисниците и единките корисници на средства од буџетите, јавните претпријатија, Народната банка на РМ, правните лица во кои државата е доминантен акционер, политичките партии финансирани со средства од Буџетот, агенциите и други институции основани со закон, другите институции финансирани од јавни средства и корисниците на средства од Европската унија и други меѓународни институции.

Државниот завод за ревизија со Годишната програма за работа која ја донесува Главниот државен ревизор го утврдува бројот на субјектите кои ќе бидат опфатени со државната ревизија како и видот на ревизиите кои ќе бидат спроведени.

1.3. Организациона поставеност

Со Правилникот за организација и работа уредена е внатрешната организација на Државниот завод за ревизија.

1.4. Раководење и управување

Со Државниот завод за ревизија раководи Главен државен ревизор.

Главниот државен ревизор го избира и разрешува Собранието на Република Македонија. Главниот државен ревизор го претставува и застапува Државниот завод за ревизија.

Главниот државен ревизор има заменик. Заменикот главен државен ревизор го избира и разрешува Собранието на Република Македонија. Заменикот на главниот државен ревизор го заменува главниот државен ревизор во случај на негова спреченост или отсуственост, со сите негови овластувања и одговорности, а ги извршува работите што ќе му ги довери Главниот државен ревизор.

Раководни работници во Државниот завод за ревизија се и раководители на сектори. Раководителите на сектори раководат со секторите и за својата работа му одговараат на генералниот секретар.

1.5. Средства за работа

Средствата за работа, согласно законот, Државниот завод за ревизија ги остварува по следните основи:

- од Буџетот на Република Македонија за ревизиите на Буџетот на Република Македонија, на буџетите на единиците на локалната самоуправа, на буџетите на Фондовите, на корисниците и единките корисници на средства од буџетите; политичките партии финансирани со средства од буџетот; другите институции финансирани од јавни средства - од надоместоци за вршење на државна ревизија и изготвување на извештајот за истата, согласно Тарифата на Заводот, за ревизиите на правните лица во кои државата е доминантен акционер, на јавните претпријатија, на Народната банка на Република Македонија, на агенции и други институции основани со закон.

Своето редовно работење во 2012 година, Државниот завод за ревизија го врши преку следните сметки:

Сметки	програма	Извори на средствата
020021504063710	20 државна ревизија	Редовна сметка средства од буџетот на РМ
020021504063119	20 државна ревизија	Средства на приходи остварени од органи
020021504078530	20 државна ревизија	Проект Имплементација на систем за управување со ревизија

Седиштето на Државниот завод за ревизија е во Скопје, на улица „Маршал Тито“ број 12/3, деловен објект Палата Македонија.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики се утврдени со „Основни сметководствени политики што се применуваат во изготвувањето на финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија“ број 1701-844/2 од 31.12.2008 година како и 01-852/1 од 21.11.2011 година.

3. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

3.1. Трансфери и донации

Оваа позиција е проценета во висина на реализираните средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија, за Програма 20 - Државна ревизија, согласно одредбите од Законот за буџетите на раздел 02002 - Државен завод за ревизија димензиониран во 2012 година во вкупен износ од 86.642.000,00 денари, реализиран во вкупен износ од 83.864.638,00 денари (2011 година – 61.668.024,00. денари).

3.2. Тековни расходи

3.2.1. Плати, наемнини и надоместоци

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот, согласно одредбите од Законот за буџетите и тоа по следните основи:

- основни плати (функционери и други вработени)
- персонален данок на доход од плата,
- придонеси од плати за Фонд за здравствено и пензиско осигурување,
- придонеси од плати за професионално заболување и вработување,
- придонеси за Агенција за вработување.

Опис	Буџет 2012	Реализирано 2012	Разлика Буџет/Реализација	Реализирано 2011
1	2	3	4	3
Основни плати, надоместоци и персонален данок на доход	48,544,000	47,990,605	553,395	40,786,793
Придонеси за социјално осигурување и вработување	18,228,000	17,747,809	480,191	15,085,568
Останати придонеси од плати			-	
Вкупно:	66,772,000	65,738,414	1,033,586	55,872,361

На 31.12.2012 година во Државниот завод за ревизија вработени се 94 лица.

3.2.2. Стоки и услуги

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, на сметката 637 за средствата кои се обезбедени од Буџетот, согласно одредбите од Законот за буџетите и тоа по следните основи:

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат патни расходи во земјата и странство;
- комунални услуги, греење, комуникација и транспорт кои опфаќаат: расходи за електрична енергија, водовод и канализација, ѓубретарина, централно греење, течни горива, пошта, телефон и телефакс, како и расходи за горива и масла и регистрација на моторни возила;
- ситен инвентар, алат и други материјали за поправка, кои опфаќаат канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија, други административни материјали, материјали за АОП, ситен инвентар, алат и други материјали за поправка.
- поправки и тековно одржување, кои опфаќаат поправки и одржување на возила, одржување на згради, поправки и одржување на мебел, поправки и одржување на хардвер и софтвер и поправки и одржување на опрема;
- Договорни услуги, кои опфаќаат банкарска провизија, осигурување на вработени, осигурување на моторни возила, преведувачи, услуги за копирање, печатење и издавање и други договорни услуги;
- други тековни расходи кои опфаќаат членарини за меѓународни организации, чланарини во домашни организации, расходи за репрезентација и други оперативни расходи.

во денари

Опис	Буџет 2012	Реализирано 2012	Ралика	
			Буџет/Реализац ија	Реализирано 2011
1	2	3	4	3
Патни и дневни расходи	2,800,000	2,777,033	22,967	1,060,304
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5,328,000	4,700,433	627,567	2,489,969
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1,157,000	1,002,335	154,665	90,000
Поправки и тековно одржување	1,600,000	1,235,037	364,963	807,220
Договорни услуги	7,182,000	6,900,329	281,671	938,908
Други тековни расходи	1,260,000	1,097,170	162,830	299,261
Вкупно:	19,327,000	17,712,337	1,614,663	5,685,662

3.3. Капитални расходи

На позицијата Капитални расходи се искажани 395.943,00 денари.

во денари

Назив	Износ
Купување на информатичка и видео опрема	0
Купување на друга опрема	0
Вложување во нефинансиски средства	395,943
Вкупно	0
	395,943

4. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

4.1. Тековни средства

4.1.1. Побарувања од вработените

Оваа позиција е проценета во висина од 157.146,00 денари (2011 година – 78.361,00 денари) и се однесуваат на исплатени аванси за службен пат на вработените и Виза картици.

4.1.2. Активни временски разграничувања

Оваа позиција е проценета во висина од 6.991.142,00 денари (2011 година – 7.322.472,00 денари) и се состои од вкалкулираните обврски кон добавувачите во износ од 1.352.194,00 денари, и платите и други надоместоци за вработените за месец декември 2011 година во износ 5.638.948,00 денари.

4.1.3. Залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар

Состојбата на позицијата на материјали, резервни делови и ситен инвентар на ден 31.12.2012 година е прикажана во следната табела:

во денари

Опис	31 декември 2012 31 декември 2011	
	1	2
Залиха на канцелариски материјали	1,420,118	1,516,499
Залиха на отпадоци		
Ситен инвентар на залиха	132,373	120,292
Ситен инвентар во употреба	1,514,396	1,194,229
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар	(1,514,396)	(1,194,229)
Вкупно	1,552,491	1,636,791

4.2. Постојани средства**4.2.1. Материјални средства**

Оваа позиција е проценета во висина на капиталните вложувања за стекнување на:

- целокупната опрема која во смисла на законските прописи претставува возила, компјутерска опрема, канцелариски мебел, опрема за ПТТ сообраќај и друго намалена за исправката на вредноста
- книги во библиотека

Стапките на амортизација на материјалните средства се дадени во следната табела:

Опис	Износ во 2012 година
Компјутери	20
Возила	15
Друга опрема и канцелариски мебел	12
Опрема за ПТТ сообраќај	14

Пасива

4.3. Тековни обврски

4.3.1. Краткорочни обврски спрема добавувачи

Оваа позиција е проценета во висина од 1.352.194,00 денари (2011 година – 1.707.521,00 денари), а се состои од обврски кон добавувачите за извршени набавки на стоки и услуги во земјата.

4.3.2. Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените

Оваа позиција е проценета во висина од 5.638.948,00 денари (2011 година – 5.614.950,00 денари) по основ на пресметана неисплатена бруто плата на вработените за месец декември 2012 година.

4.3.3. Пасивни временски разграничувања

Оваа позиција е проценета во висина од 157.146,00 денари (78.362,00 денари - 2011 година) за вквалкулираните побарувања од вработените искажани во активата на Билансот на состојба за истиот износ.

4.4. Извори на капитални средства

Вредноста на позицијата Извори на капитални средства на ден 31.12.2012 година е проценета во вкупен износ од 7.795.325,00 денари (2011 година 1.975.273,00 денари). Промените на изворите на капитални средства е прикажана во посебен Преглед за движењето на капиталот.

4.5. Вонбилансна евиденција

На позициите во вонбилансната евиденција во вкупен износ од 77.829.200,00 денари извршено е евидентирање на:

- доделениот деловен простор на Државниот завод за ревизија на втори и трети кат на улица Маршал Тито број 12/3 со вкупна проценета вредност од 77.203.566,00 денари (2011 година 77.203.566,00 денари) и
- во износ од 625.634,00 денари извршено е вонбилансно евидентирање на денарска противвредност на 10.100 евра и 180 УСД, парични средства донесени од надворешно лице кои од страна на Државниот завод за ревизија се уплатени во трезорот на НБРМ а истите можат да се користат само со правосилна судска одлука.